



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 11 септември 1981  
Оскупје  
Број 28      Год. XXXVII

Претплата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

399.

Врз основа на член 133, став 2 од Законот за народната одбрана („Службен весник на СРМ“ број 11/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА**

#### Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана („Службен весник на СРМ“ број 27/76, 39/78 и 13/80), во член 2, алинеи 1, 2 и 3 постојните парични износи се менуваат:

- износот од 420 динари се менува во 500 динари,
- износот од 350 динари се менува во 450 динари,
- износот од 230 динари се менува во 270 динари.

#### Член 2

Во членот 5, став 1 се менува и гласи:

„Износот на дневницата од членот 2 на оваа уредба се намалува за 30% кога лицето во резервен состав се наоѓа на пружно патување“.

#### Член 3

Во членот 7 ред четврти, процентот од 55% се заменува со процентот од 70%.

#### Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 септември 1981 година.

Бр. 23-1679/1  
3 септември 1981 година  
Оскупје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

400.

Врз основа на член 12 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76, 6/79, 42/79 и 43/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### ОДЛУКА

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА ЗА 1981 ГОДИНА**

1. Утврдените стапки во член 8 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1981 година се намалуваат за 10% за 1981 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1645/1  
20 август 1981 година  
Оскупје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

401.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО ТИП „500“**

1. На организациите на здружен труд кои се бават со промет на брашно или со производство на леб на територијата на СР Македонија, за купените количини брашно ТИП „500“ од организациите на здружен труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, им се исплатува премија по 1,35 дин./кгр.

2. Исплатата на премијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствената евиденција на организациите на здружен труд.

3. Барањето за исплата на премијата од точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на општественото книговодство. Кон барањето се доставува препис од фактурата за купените количини на брашно.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува од средствата на Републичкиот буџет за 1981 година Раздел — 68, позиција 625.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 20 август 1981 година.

Бр. 23-1669/1  
27 август 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

#### 402.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО

1. На организациите на здружен труд кои се бават со промет на брашно или со производство на леб на територијата на СР Македонија, за купените количини брашно тип „800“ и тип „1100“ од организациите на здружен труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, во периодот од 30 јули до 31 декември 1981 година, им се исплатува премија по 1,35 динари/кг.

2. Исплатата на премијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствената евиденција на организациите на здружен труд.

3. Барањето за исплата на премијата од точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на општественото книговодство. Кон барањето се доставува препис од фактурата за купените количини на брашно.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува од средствата на Републичкиот буџет за 1981 година Раздел 68, позиција 625.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 30 јули 1981 година.

Бр. 23-1666/1  
29 јули 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

#### 403.

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Во Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“ бр. 10/81 и 26/81), во точката 1 по зборот „килограм“ се додаваат зборовите: „обичен“ и „ролован“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 1981 година.

Бр. 23-1705/1  
3 септември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

#### 404.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГРЕС ЗА УПОТРЕБЕНО СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1981 ГОДИНА

#### Член 1

Во Одлуката за регрес за употребено семе од високородни сорти пченица во 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 10/81), во точка 1, износот од „1,40“ се заменува со износот од „3,00“.

#### Член 2

Во точка 3 се додава нов став, кој гласи:

„Индивидуалните земјоделци — корисници на регресот според оваа одлука имаат право на регрес доколку со овластените организации за откуп на пченица склучат договор за испорака на дел од произведената пченица и тоа најмалку 3 кг. меркантилна пченица од родот 1982 година за 1 кг. семе“.

#### Член 3

По точка 3 се додава нова точка 3-а, која гласи: „Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за финансии, по потреба да донесе поблиски прописи за начинот на остварување на регресот“.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1630/1  
20 август 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

#### 405.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 5 ДО 11. X. 1981 ГОДИНА

#### I

Висината на придонесот за „Детска недела“, што се наплатува во времето од 5 до 11. X. 1981 година изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| — до 10 динари    | 2 динари |
| — преку 10 динари | 3 динари |

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи, 1 динар;

3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот билет изнесува:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| — до 50 динари        | 3 динари |
| — од 50 до 150 динари | 4 „      |
| — преку 150 динари    | 5 „      |

4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| — до 10 динари       | 2 динари |
| — од 10 до 40 динари | 3 „      |
| — преку 40 динари    | 4 „      |

## II

Посебниот придонес од точка I на оваа одлука, потточките 1 и 4 се плаќа во готови пари при продавањето на секој влезен билет, а посебниот придонес од точка I на оваа одлука, потточките 2 и 3 се плаќа во маркици кои се издаваат за таа намена.

## III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1570/1  
20 август 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

## 406.

Врз основа на одредбите од член 139 на Законот за работни односи на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77), републичкиот секретар за труд донесува

### У П А Т С Т В О ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РАБОТНА КНИШКА

1. Со ова упатство се одредува издавањето, содржината, пополнувањето, заменувањето и издавањето дупликат и образец на работната книшка, како и начинот на водење на регистарот на работната книшка.

2. Работната книшка тврдо е подврсана. Кориците се од импрегнирано платно (алт.-поливинилска фолија — скај) во сива боја.

Формата на работната книшка е 10,5 см ширина и 14,5 см должина.

Работната книшка содржи 26 страници.

На првата страна на корицата суво е втиснат грбот на СР Македонија. Над грбот суво е втиснат називот: СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Под грбот суво е втиснат називот: РАБОТНА КНИШКА.

3. Работната книшка се издава според образец кој е составен дел на ова упатство.

4. Барање за издавање на работна книшка се поднесува до надлежниот општински орган на управата надлежен за работите на трудот, според местото на живеење на работникот.

Барањето за издавање на работна книшка содржи:

- презиме и име на работникот, а за мажена жена и моминското презиме;
- име на таткото или мајката (ако таткото не е познат);
- ден, месец и година на раѓање;
- место на раѓање, општина и социјалистичка република односно автономна покраина;
- сериски и регистарски број, датум и место на издавање на исправата (документот) со кој се докажува идентитетот;
- живеалиште;
- државјанство;
- податоци за образованието и за работната способност здобиена со работа.

5. Органот надлежен за издавање на работната книшка, води регистар за издадените работни книшки и азбучен именик.

Регистарот на издадените работни книшки содржи:

- реден број (овој број се внесува и во работната книшка како регистарски број);

— презиме и име, а за мажена жена и моминското презиме;

— име на таткото или мајката (ако таткото не е познат);

— ден, месец и година на раѓање;

— место на раѓање, општина и социјалистичка република односно автономна покраина;

— државјанство;

— податоци за стручната подготовка и за работните способности здобиени со работа;

— сериски број на работната книшка;

— сериски број, регистарски број, датум и место каде е издаден документот со кој се докажува идентитетот;

— ден, месец и година кога е издадена книшката;

— потпис на работникот дека ја примил работната книшка;

— забелешки.

Регистарот има нумерирани страници, тврдо е подврзан и оверен со печат на општинскиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

Азбучниот именик содржи:

— презиме, име и година на раѓање на работникот кому му е издадена работна книшка;

— регистарски број на издадената работна книшка.

6. По барањето за издавање на работна книшка одлучува општинскиот орган на управата надлежен за работите на трудот, најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесувањето на барањето.

7. Податоците во работната книшка се впишуваат врз основа на поднесеното барање за издавање на работна книшка и приложените документи кон барањето.

8. Страниците од 1 до 4 во книшката се пополнуваат на следниот начин:

— во рубриката „Регистарски број“ се впишува тековниот број под кој барањето е заведено во регистарот за издавање работни книшки;

— во рубриката „Документ за идентитетот“ се впишува документот, серискиот и регистарскиот број, како и местото и датумот на издавање на документот со кој се докажува идентитетот;

— во рубриката „Матичен број на граѓанине“ се впишува матичниот број на граѓанинот;

— во рубриката „Презиме и име“ се впишува презимето и името на работникот;

— во рубриката „Татково име или мајчино“ се впишува името на таткото; ако таткото не е познат, името на мајката;

— во рубриката „Презиме пред стапување во брак“ се впишува презимето кое работникот го имал пред да стапи во брак;

— во рубриката „Податоци за образованието“ на страниците 3 и 4 се впишуваат податоците за степенот на стручната подготовка и занимањето од документот за образованието кои ги издава воспитно-образовната организација.

9. На страница 5 од работната книшка во рубриката „Податоци за работната способност стекната со работа податоците ги впишува организација на здружен труд врз основа на одлуката од органот на управувањето, а во согласност со самоуправните општи акти за стручно оспособување и усовршување на работниците.

10. На страница 6 од работната книшка во рубриката „Податоци за стручно оспособување и усовршување“ податоците ги впишува општинскиот орган на управата надлежен за работите на трудот. Во рубриката се впишува оспособеноста здобиена со работа и теоретското образование по верификационата програма од страна на надлежните организации на здружен труд.

11. На страниците од 7 до 14 во рубриката „Податоци за вработувањето“ податоците ги впишува организацијата на здружен труд и други самоуправни организации и заедници во кои работникот засновал работен однос.

Податоците во подрубриката „Евидентен број“, „Назив и седиште на организацијата на здружен

труд“ и „Датум на засновање на работниот однос“ се впишуваат кога работникот заснова работен однос.

Во подрубриката „Евидентен број“ се впишува бројот под кој работникот е впишан во евиденцијата на работниците во организацијата на здружен труд. Овој број се впишува под редниот број отпечатен при првот на колоната „Евидентен број“.

Во подрубриката „Датум на засновање на работниот однос“ се впишува датумот на засновање на работниот однос.

Во подрубриката „Датум на престанок на работниот однос“ се впишува датумот на престанокот на работниот однос.

Во подрубриката „Траење на вработеноста во основната организација“, траењето на вработеноста се впишува со броеви, а во подрубриката „Вкупно траење на целата вработеност“, со букви (години, месеци и денови), и тоа само времето на вработеноста во таа организација.

Податоците во подрубриката „Датум на престанокот на работниот однос“, „Траењето на вработеноста во основната организација“ и „Вкупно траење на сите вработувања“ се впишуваат во случај на престанок на работниот однос од страна на организациите на здружен труд.

12. На страниците 15 и 16 од работната книшка означена е рубриката „Податоци за вработеноста во странство“.

Во подрубриките на овие страници се впишуваат следните податоци:

- назив и седиште на работодавецот;
- ден на засновање и на престанокот на работниот однос;
- траење на вработеноста;
- документи врз основа на кои е извршено впишувањето (број, датум, кој ги издал документите и место на издавањето).

Податоците за работниот стаж стекнат во странство, односно во земјите со кои СФР Југославија има конвенции ги впишува стручната служба на основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување во местото во кое постојано е настанет работникот.

Податоците за работниот стаж стекнат во странство односно во земја со која СФР Југославија нема склучено конвенција, а работникот сам си го уплатувал придонесот, ги впишува стручната служба на основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување во општината кај која е уплатуван придонесот.

13. На 17 и 18 страница од работната книшка во рубриката „Податоци за работите и работните задачи“ се впишува само по барање на работникот, и тоа видови на работите кои работникот ги вршел и вивното времетраење.

Овие податоци ги впишува организацијата на здружен труд во која работникот бил вработен, и тоа во случај на престанок на работниот однос во таа организација на здружен труд.

14. На 19 страница од работната книшка во рубриката „Податоци за утврден работен стаж до издавање на друга работна книшка“ се впишува работниот стаж кој работникот го остварил до издавање на друга работна книшка.

15. На страницата 20 од работната книшка во рубриката „Посебен стаж“ се впишува бројот и датумот на решението за утврдениот посебен стаж, како и неговата должина.

Посебниот стаж го впишува стручната служба на основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување во општината која го донела решението.

16. На 21 страница од работната книшка во рубриката „Дополнително утврден стаж на осигурување“ податоците ги впишува стручната служба на основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување во општината која го донела решението.

Во оваа рубрика се впишува број и датум на решението за дополнително утврдениот стаж на осигурување и неговата должина.

17. На 22 страница од работната книшка во рубриката „Податоци од матичната евиденција за осигурување и корисниците на пензии“ податоците ги впишува стручната служба на основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување во општината.

Во оваа рубрика се впишува личниот број на осигуреникот и правата на осигуреникот на пензиско или инвалидско осигурување по барање на корисникот.

18. На 23 и 24 страница од работната книшка во рубриката „Податоци за евидентирана невработеност и надомест за време на привремена невработеност“, податоците ги впишува надлежната самоуправна интересна заедница за вработување и тоа за траењето на привремената невработеност и износот на надоместот за времето на привремената невработеност.

19. На 25 и 26 страница од работната книшка во рубриката „Белешки“ се впишуваат потребните податоци важни за остварување на одредени права на работникот, а кои не можеле да бидат впишани ниту во една од рубриките во работната книшка. Во оваа рубрика се впишува и промена на презимето или името на работникот.

20. Времетраењето на работниот однос и работниот стаж на работниците вработени кај работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓани и кај граѓанско-правни и физички лица и за работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, во работната книшка на работникот ги впишува стручната служба на основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување во општината надлежна според седиштето на работодавецот.

21. Работниот стаж на работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност го впишува стручната служба за пензиско и инвалидско осигурување во општината, надлежна според седиштето на вршењето на таа дејност.

22. Времетраењето на работниот стаж остварен со пресметување на подолго време поминато на сезонски работи се впишува во рубриката „Податоци за вработување“ на 7 и 14 страница во работната книшка.

Во оваа рубрика се внесува датумот на засновање и престанок на работниот однос и стварното траење на работниот однос, а под тие податоци се става забелешка „Види на 25 и 26 страница“, која упатува на одделно впишување на работниот стаж кој ќе се направи на 26 и 27 страница од работната книшка во рубриката „Белешки“. На тие страници се наведуваат податоците за работното време и пресметаното подолго работно време во работниот стаж.

Овој стаж го впишува организацијата на здружен труд во која работникот работел на сезонски работи.

23. Податоците во работната книшка се впишуваат со мастило и со печатни букви. Неточниот текст во книшката се прецртува, така да може да се прочита прецртаниот текст. Прецртаниот текст со потпис и со печат го заверува одговорното лице.

Со вработувањето на работната книшка на работникот му се предаваат документите кои ги приложил со барањето. Примањето на работната книшка и документите работникот ги потврдува со својот потпис во релистарот.

Работната книшка која е неправилно пополнета бесплатно се заменува со друга работна книшка.

24. Со стапувањето на работа, работникот работната книшка ја предава во организацијата на здружен труд во која засновал работен однос, односно на работодавецот, за што на работникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се впишува името и презимето на работникот, ден кога е

предадена работната книшка, серискиот и регистарскиот број на работната книшка и називот на органот кој ја издал работната книшка.

25. Ако во работната книшка не можат да се вршат понатамошни впишувања, бидејќи сите нејзини страници и рубрики се пополнети или ако е изгубена работната книшка или е во таква мерка оштетена во неа впишаните податоци повеќе да не можат да се користат, на работникот му се издава нова работна книшка.

Нова работна книшка се издава по барање на работникот.

Кон барањето за издавање на нова работна книшка поради исполнување или оштетување работникот ја приложува исполнетата стара работна книшка. Во случај на губење работна книшка, работникот приложува доказ за извршена уплата за објавен оглас во „Службен весник на СРМ“.

Новата работна книшка ја издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на трудот според местото на вработеноста на работникот.

26. Ако работникот умре во текот на траењето на работниот однос, во работната книшка се впишува работниот стаж, односно денот на престанокот на работниот однос, а потоа работната книшка се предава на неговото семејство, а ако нема семејство — на општински орган на управата надлежен за работите на трудот според седиштето на организацијата на здружен труд.

27. Работните книшки издадени по досегашните прописи остануваат во важност, освен во случаите од точка 25 на ова упатство.

28. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 08-926/1

18 август 1981 година

Скопје

Републички секретар за труд,  
Андон Мојсов, с. р.

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(грб)

### РАБОТНА КНИШКА

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Општина

### РАБОТНА КНИШКА

Серија \_\_\_\_\_

Рег. бр. \_\_\_\_\_

#### Документи за идентитетот

| Документ | Сериски број | Регистарски број | Место и датум на издавање |
|----------|--------------|------------------|---------------------------|
|          |              |                  |                           |
|          |              |                  |                           |

Матичен број на граѓанинот \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_

Ден \_\_\_\_\_

Потпис  
и  
печат

— 1 —

#### Податоци за образованието

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

— 3 —

Податоци за работната способност стекната со работа

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

— 5 —

Презиме и име,  
татково име  
(мајчино) \_\_\_\_\_

Презиме пред  
стапување во брак \_\_\_\_\_

Ден, месец и година  
на раѓање \_\_\_\_\_

Место на раѓање,  
општина \_\_\_\_\_

Социјалистичка  
Република, САП \_\_\_\_\_

Државјанство \_\_\_\_\_

Потпис на работникот

— 2 —

#### Податоци за образованието

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

— 4 —

Податоци за стручното оспособување и усовршување

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

— 6 —

## Податоци за вработувањето

| Евидентен број | Назив и седиште на основната организација | Датум на засновање на работен однос | Датум на престанување на работен однос |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |

— 7 —

| Траење на вработеноста во основната организација |       |     | Вкупно траење на целата вработеност (со букви) | Печат и потпис |
|--------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|----------------|
| Година                                           | Месец | Ден |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |

— 8 —

## Податоци за вработувањето

| Евидентен број | Назив и седиште на основната организација | Датум на засновање на работен однос | Датум на престанување на работен однос |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |

— 9 —

| Траење на вработеноста во основната организација |       |     | Вкупно траење на целата вработеност (со букви) | Печат и потпис |
|--------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|----------------|
| Година                                           | Месец | Ден |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |

— 10 —

## Податоци за вработувањето

| Евидентен број | Назив и седиште на основната организација | Датум на засновање на работен однос | Датум на престанување на работен однос |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |

— 11 —

| Траење на вработеноста во основната организација |       |     | Вкупно траење на целата вработеност (со букви) | Печат и потпис |
|--------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|----------------|
| Година                                           | Месец | Ден |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |

— 12 —

## Податоци за вработувањето

| Евидентен број | Назив и седиште на основната организација | Датум на засновање на работен однос | Датум на престанување на работен однос |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |
|                |                                           |                                     |                                        |

— 13 —

| Траење на вработеноста во основната организација |       |     | Вкупно траење на целата вработеност (со букви) | Печат и потпис |
|--------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|----------------|
| Година                                           | Месец | Ден |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |
|                                                  |       |     |                                                |                |

— 14 —

## Податоци за вработување во странство

| Назив и седиште на работодавецот | Датум на засновање на работен однос | Датум на престанување на работен однос |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                  |                                     |                                        |
|                                  |                                     |                                        |
|                                  |                                     |                                        |
|                                  |                                     |                                        |
|                                  |                                     |                                        |
|                                  |                                     |                                        |

— 15 —

| Траење на вработеноста |       |     | Податоци за документите, број, датум, место на издавање и кој го издал документот |
|------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Година                 | Месец | Ден |                                                                                   |
|                        |       |     |                                                                                   |
|                        |       |     |                                                                                   |
|                        |       |     |                                                                                   |
|                        |       |     |                                                                                   |
|                        |       |     |                                                                                   |
|                        |       |     |                                                                                   |

— 16 —

## Податоци за работите и работните задачи

| Работи и работни задачи кои работникот ги вршел |
|-------------------------------------------------|
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |

— 17 —

| Време на вршењето |    | Печат и потпис на одговорното лице |
|-------------------|----|------------------------------------|
| од                | до |                                    |
|                   |    |                                    |
|                   |    |                                    |
|                   |    |                                    |
|                   |    |                                    |
|                   |    |                                    |
|                   |    |                                    |

— 18 —

Податоци за утврден работен стаж до издавање на  
друга работна книшка

| Работен стаж |       |     | Потпис и<br>печат |
|--------------|-------|-----|-------------------|
| Година       | Месец | Ден |                   |
|              |       |     |                   |
|              |       |     |                   |
|              |       |     |                   |
|              |       |     |                   |
|              |       |     |                   |
|              |       |     |                   |

— 19 —

Посебен стаж

| Број и датум на решението за утвр-<br>дениот посебен стаж и должината<br>на неговото траење | Печат и<br>потпис |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                             |                   |
|                                                                                             |                   |
|                                                                                             |                   |
|                                                                                             |                   |
|                                                                                             |                   |
|                                                                                             |                   |

— 20 —

Дополнително утврден стаж на осигурување

| Број и датум на решението за<br>дополнително утврден стаж на осигу-<br>рување и неговата должина | Печат и<br>потпис |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                  |                   |
|                                                                                                  |                   |
|                                                                                                  |                   |
|                                                                                                  |                   |
|                                                                                                  |                   |

— 21 —

Податоци од матичната евиденција за осигуреници-  
те и корисниците на пензии

| Матичен број на осигуреникот | Права од пензиското или инвалидското<br>осигурување |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                              |                                                     |
|                              |                                                     |
|                              |                                                     |
|                              |                                                     |
|                              |                                                     |

— 22 —

Податоци за евидентирана невработеност и надом-  
мест за време на невработеноста

| Траење на<br>невработеноста |    | Паричен<br>надомест | Печат и<br>потпис |
|-----------------------------|----|---------------------|-------------------|
| од                          | до |                     |                   |
|                             |    |                     |                   |
|                             |    |                     |                   |
|                             |    |                     |                   |
|                             |    |                     |                   |
|                             |    |                     |                   |

— 23 —

Б Е Л Е Ш К И

Податоци за евидентирана невработеност и надом-  
мест за време на невработеноста

| Траење на<br>невработеноста | Паричен<br>надомест | Печат и<br>потпис |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
|                             |                     |                   |
|                             |                     |                   |
|                             |                     |                   |
|                             |                     |                   |
|                             |                     |                   |

— 24 —

Б Е Л Е Ш К И

— 25 —

— 26 —

## 407.

Уставниот суд на Македонија, на основа член 433 од Уставот на СР Македонија и на основа членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 2 јули 1981 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основната организација на здружениот труд Главен центар за поштенски сообраќај „Скопје 2“ во Скопје за оценување уставноста и законитоста на Општествениот договор за основите на самоуправниот уредување на односите и дејствувањето во областа на вработувањето во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 5/76).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација Главен центар за поштенски сообраќај „Скопје 2“ во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Основната организација на здружениот труд Главен центар за поштенски сообраќај „Скопје 2“ во Скопје, пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на ова решение. Според наводите во предлогот критериумот кој се засновува врз социјално-економската положба на работникот по попречува остварувањето на уставното начело дека на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството, односно при вработувањето невработените ги става во нееднаква положба.

Во претходните испитувања утврдилме дека оспорениот договор престанал да важи на 25 јуни 1980 година, со влегување во сила на Општествениот договор за основите на самоуправниот уредување на односите и дејствувањето во областа на вработувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 22/80).

4. Согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија може да ја оценува уставноста и законитоста на прописите и општите акти на органите на општината и Републиката и на самоуправниот општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година.

Со оглед на тоа што од престанокот на важењето на оспорениот договор, до поведување на постапката не поминало повеќе од една година Судов, поаѓајќи од одредбата на ставот 2 на член 419 од Уставот се впушти во оценување уставноста и законитоста на оспорениот договор.

Оценувајќи го оспорениот договор Судов утврди дека во неговиот член 25 е предвидено, под еднакви услови предвидени за работното место, приоритетот при вработувањето да се засновува врз социјално-економската положба на работникот и посебните услови.

5. Согласно членот 139 од Уставот на СР Македонија и членот 579 од Законот за здружениот труд општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и заедниците за вработување склучуваат општествени договори со кои се обезбедува и усовласува самоуправниот уредување на општествено-економските и други односи од поширок заеднички интерес меѓу кои и политиката на вработувањето.

Од овие уставни и законски одредби произлегува дека општествено е оправдано со договор да се уреди и приоритетот при вработувањето. Кои пак критериуми за утврдување на приоритетот при вработувањето ќе се вградат во договорот е работата на учесниците во договорот. Судов смета дека во услови на постоење на невработеност која е сериозно економско, социјално и политичко пра-

шање, социјално-економската положба на семејството на невработениот може да биде еден од критериумите за утврдување приоритет при вработувањето и со тоа не се повредува уставното начело според кое на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција. Ова затоа што критериумите од општествениот договор се единствени за сите граѓани и со нивната примена се обезбедува вработување на сите невработени. Од друга страна правата на граѓаните предвидени со Уставот се остваруваат во меѓусебна солидарност на граѓаните, а критериумот кој се заснова на социјално-економската положба на невработениот е токму израз на солидарноста на граѓаните во остварување на правото на работа.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 28/81,  
2 јули 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## 408.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 10 јуни 1981 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ТОЧКАТА III на член 9 од Анексот на Правилникот за основите и мерилата за распределба на личните доходи и надоместоците на личните доходи, донесен од работниците во Основното училиште „Маршал Тито“ во село Жировница — Гостиварско, со референдум одржан на 12 мај 1979 година, во делот во кој за учителите, наставниците и професорите се определени бодови за работните задачи „следење и унапредување на воспитно-образовната дејност“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Маршал Тито“ во село Жировница — Гостиварско, на начинот определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 54/80 од 27 ноември 1980 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката III на член 9 од означениот анекс на правилникот, во делот во кој за учителите, наставниците и професорите се определени бодови за работните задачи „Следење и унапредување на воспитно-образовната дејност“. Судов поведе постапка затоа што основано се постави прашањето за согласноста на означената одредба од анексот со уставното начело на распределба според трудот.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека во оспорениот член 9 од анексот на означениот правилник се определени мерила одделно за сите работи односно работни задачи што ги извршуваат работниците во училиштето. И покрај тоа што во членот 9 на анексот е предвидено личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа на сложеноста, квалитетот и квантитетот на работата, бодови по овие основи не се предвидени за наставниците, туку за нив, во точката III на оспорениот член 9, под „а“, „г“ и „д“ се определени бодови за одделни работи односно работни задачи. Притоа, утврдено е дека за сите наставници (учители, наставници и професори) се определени исти работи односно работни задачи и тоа: 1) организирање и изведување на настава до 25 часа; 2) следење и унапредување на

воспитно-образовната дејност; 3) подготовка за настава; 4) работа на слободните ученички активности; и 5) јавна и културно-просветна дејност. За сите овие работи односно работни задачи е определен ист број бодови за сите наставници, а само кај „следењето и унапредувањето на воспитно-образовната дејност“ се направени разлики, така што за секој вид работни задачи учителот добива 88, наставникот 157 и професорот 212 бода.

Од изнесеното се гледа дека во оспорениот дел на член 9 од анексот за сите наставници (учители, наставници, професори) се определени работи и работни задачи од ист вид, кои, според оспорениот акт, ни по обем не се разликуваат.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, како и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на работникот, во согласност со начелото на распределба според трудот, му припаѓа личен доход според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Придонесот на работникот пак, се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Имајќи го предвид изнесеното, Судов смета дека не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот ако за ист вид работи и работни задачи, кои се и по обем исти, се определува различен износ на бодови само поради различниот степен на стручната подготовка на работниците кои ги извршуваат таквите работи и работни задачи. Тоа, пак, не значи дека разлики во личните доходи кај овие работници не можат да постојат. Меѓутоа, тие разлики, според мислењето на Судов, треба да бидат објективизирани, односно да имаат основ во, на пример, различниот обем на работи и работни задачи со кои се задолжени одделни работници, или во различниот квалитет на остварените резултати на трудот и слично, а не да произлегуваат од различниот степен на стручната подготовка на работниците. Затоа, и во конкретниот случај, доколку, меѓу учителите, наставниците и професорите постојат разлики во обемот на задолжувањата (дополнителна настава со ученици со послаб успех, додатна настава со ученици со напреден успех и сл.) или разлики во квалитетот на остварените резултати на трудот, тогаш тие разлики, според мислењето на Судов, треба да најдат свој израз и во личниот доход определен по овие основи, а не како основ за различно определување на личниот доход да се земе стручната подготовка на наставниците.

Со оглед на тоа што во оспорениот дел на членот 9 од означениот анекс, по основот „следење и унапредување на воспитно-образовната дејност“, се определени различни износи на бодови за учителите, наставниците и професорите, само поради различниот степен на нивната стручна подготовка, Судов оцени дека таа одредба од анексот не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 54/80

10 јуни 1981 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Тога Николовски, с. р.**

409.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јуни 1981 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Претгледот на работните места со почетни основици и бројот на извршители, донесен од работниците на Работната организација „Снитекс“ во Свети Николе со референдум одржан на 23 април 1980 година, составен дел на Самоуправната спогодба за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, во делот во кој се утврдени старните основи на личните доходи во фиксни износи на бодови.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Снитекс“ во Свети Николе, на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот акт не бил во согласност со Уставот и законот затоа што во него почетните основици (старните основи) на личните доходи на работниците биле утврдени во фиксни износи без претходно утврдени мерила за основите определени во самоуправната спогодба. Освен тоа, во предлогот се тврди дека во означената работна организација не е извршена аналитичка процена на работите и работните задачи, ниту постоела друга табела од која би можело да се види по кои основи и мерила е добиен збирниот број на бодови определен во оспорениот преглед.

Доносителот на оспорениот акт не достави одговор на наводите содржани во предлогот.

Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во означената работна организација распределбата на средствата за лични доходи е уредена со Самоуправната спогодба за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка. Во членот 12 на оваа самоуправна спогодба е определено дека вредноста на одделни работи и работни задачи (старниот основ) се утврдува врз основа на следните елементи: стручната подготовка нужна за обавување работите и работните задачи; работното искуство; сложеноста и обемот на работите и работните задачи; одговорноста на работникот во работата и степенот и интензитетот на координирање. Врз основа на овие елементи (основи), согласно членот 13 од самоуправната спогодба, се изготвува посебен преглед на работите и работните задачи предвидени со актот за систематизација, со утврдени стартни основици и тој преглед е составен дел на означената самоуправна спогодба.

Во оспорениот претглед за сите работи и работни задачи (работни места), е предвидена стручната подготовка, бројот на работниците, а во посебна колона е определен износот на почетните основици односно старните основи на личните доходи на работниците и тоа во фиксни износи на бодови. При тоа, во прегледот не се наведени основите ниту се определени мерила врз основа на кои се утврдени старните основи на личните доходи. Мерила не се утврдени ниту во самоуправната спогодба.

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации на здружениот труд се должни да утврдат и основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што во оспорениот преглед стартните основи на личните доходи на работниците се утврдени во фиксни износи на бодови, без претходно определување на мерила (бодови) то секој од основите предвидени во самоуправната спогодба, Судов оцени дека прегледот, во делот во кој се определени стартните основи на личните доходи, не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 212/80

25 јуни 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,  
**Гога Николовски, с. р.**

#### 410.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 2 јули 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 42 од Правилникот за формирање и користење на средствата од фондот за заедничка потпрошувачка, средствата за станбена изградба, распределба на станови од солидарна станбена изградба и изградени станови, донесен со референдум од 28 октомври 1980 година од работниците на Централното основно училиште „Единство“ во Македонски Брод.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Единство“ во Македонски Брод на начинот предвиден за објавување самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 215/80 од 30 април 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 42 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело според кое трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности утврдено во членот 13 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со ставот 2 на член 126 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека според членот 42 од оспорениот правилник по основот „работи и работни задачи кои ги извршува работникот“ бодовите се определени во распон од 10 до 20 бода и тоа: за сложеност на работите и работните задачи; за одговорност; за напори во работата и за услови на работа. Судов смета дека определувањето на мерилата за вреднување на работниот придонес како критериум за добивање на стан или станбен кредит во распон објективно не го изразува придонесот на работникот во извршување на работите и работните задачи и всушност не претставува конкретно мерило затоа што од таквото определување не произлегува колку бодови му припаѓаат на работниот по тој основ.

Со оглед на тоа што во членот 42 од оспорениот правилник по основот „работи и работни задачи“ бодовите се определени во распон Судов оцени дека тоа не е во согласност со уставното начело според кое трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности утврдено во членот 13 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со ставот 2 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 215/80

2 јули 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,  
**Гога Николовски, с. р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за државната управа, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 се поткраднале трешки, поради што се дава

### И С П Р А В К А

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА

1. Во Втор дел глава IV точка 3. Функционери кои раководат со републичките органи на управата треба да се додадат зборовите „и републичките организации“.

2. Во членот 168 во првиот ред наместо зборот „секретаријат“ треба да стои зборот „секретар“, а во вториот ред по зборовите „републичкиот орган на управата“ треба да се додадат зборовите „и републичката организација“.

3. Во член 169 став 2 во првиот ред еден од двата збора „на“ треба да се брише.

4. Во членот 185 став 4 во третиот ред место зборот „извршување“ треба да стои зборот „изречување“.

5. Во членот 198 став 1 алинеја 3 во третиот ред место зборот „замена“ треба да стои зборот „намена“.

6. Во членот 211 во петтиот ред зборовите „советот на“ треба да изостанат.

7. Во членот 257 став 2 во вториот ред место зборот „и“ треба да стои зборот „се“.

8. Ставот 1 на член 288 треба да биде став 3 на член 287.

Бр. 13-1673

2 септември 1981 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија  
на Собранието на Социјалистичка  
Република Македонија

### ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

#### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

#### 276.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, со рамноправно учество со Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Дебар, на седницата одржана на 16 јули 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

#### Член 1

Стапката на придонесот на здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 8,70% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапка на придонес за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 5%;

— стапка на придонес за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 3,70%.

#### Член 2

Стапката на придонесот на здравството и здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и професионални заболувања се утврдува во висина од 0,30% од бруто личниот доход.

#### Член 3

Основица за пресметување на придонесот од претходниот член претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во Номенклатурата за распределување на стопанските и другите организации и општествени органи по дејноста се распоредени во областа од 0101 до 1000, остварениот доход во организацијата;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации, здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани по области од 1101 до 1400 од Номенклатурата, бруто личниот доход на вработените.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. VIII. 1981 година, со кој датум престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1980 година и во 1981 година, бр. 08-913 од 24. IV. 1981 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 20/81.

Бр. 08-1557

16 јули 1981 година

Дебар

Претседател

на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на Собранието на општината Дебар,  
Бардул Напраднику, с. р. м-р Мухамед Каба, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд

Медит Дика, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

277.

Врз основа на член 198 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид и член 23 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ за здравство и здравствено осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО — Охрид, на седницата одржана на 7 јули 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА БАЊСКО-КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ВОВЕДУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО ВО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ

#### Член 1

Осигурените лица од подрачјето на ОЗЗЗО — Охрид можат да користат бањско и климатско лекување по предлог на лекар поединец — специјалист и наод и мислење на лекарската комисија во сите бањско-климатски лекувалишта во СФРЈ за кои што постои медицинска индикација.

#### Член 2

Врз основа на наодот и мислењето на лекарската комисија за потребата од бањско-климатско лекување и во кое лекувалиште, ОЗЗЗО — Охрид му издава решение на осигуреното лице.

#### Член 3

Осигурените лица од подрачјето на ОЗЗЗО — Охрид кои се упатени на лекување во бањско-климатско лекувалиште, задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците за лекување во висина од 40% од болничкиот ден утврден во бањско-климатското лекувалиште.

#### Член 4

Осигурените лица упатени на лекување во бањско-климатско лекувалиште, предвиденото учество во трошоците од член 3 на оваа одлука го плаќаат во бањско-климатската организација која што ја извршила услугата.

#### Член 5

Од учеството во трошоците од точка 3 на оваа одлука се ослободуваат:

1. осигурените лица кај кои вкупните приходи годишно по член на домаќинство во претходната година не го надминуваат износот од 30.000,00 динари;
2. деца до 20 годишна возраст ако се на редовно школување, додека им трае редовното школување, а најдоцна до 26 годишна возраст;
3. носители на Партизанска споменица од 1941 година;
4. воени инвалиди од I, II и III категорија;
5. корисници на пензии, кои кон пензијата користат и заштитен додаток.

#### Член 6

Како приходи во смисла на член 5 точка 1 од оваа одлука не се сметаат приходите остварени по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додатокот за помош и нега од друго лице, што се обезбедуваат според прописите за инвалидското осигурување, како и другите примања кои според посебните прописи изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за воведување задолжително учество во трошоците за бањско-климатско лекување од 1. VI. 1976 година, бр. 02-4791.

Бр. 03-2264

7 јули 1981 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

278.

Врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 198 од Статутот на ОЗЗЗО — Охрид, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 7 јули 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

#### Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигу-

рени според одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

#### Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување.

#### Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивните катастарски приходи од земјоделството не го надминуваат износот од 1.000,00 динари годишно или други приходи не го надминуваат износот од 800,00 динари месечно или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно заедно не го надминуваат износот од 10.600,00 динари годишно по едно издржувано лице.

#### Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреник не се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука или осигуреникот учествува во трошоците на неговото издржување со најмалку 800,00 динари месечно.

Дека се исполнети условите од член 3 и 4 од оваа одлука се докажува со уверение за материјална и семејна положба издадено од Собранието на општината со податоци од претходната година.

#### Член 5

Лицата кои осигуреникот ги зел на издржување осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на издржување ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни за стопанисување односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување на децата.

Се смета дека децата земен на издржување, во смисла на претходниот став, немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивните приходи односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинство не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука.

#### Член 6

Како приходи во смисла на членот 3 од оваа одлука, не се сметаат приходите остварени по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедува според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установуваат одделни примања изречно е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи поранешната одлука.

Бр. 03-2256

7 јули 1981 година  
Охрид

Претседател,  
Димче Петрески, с. р.

#### 279.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 7 јули 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

##### Член 1

Од средствата т.е. од приходите на Заедницата за 1981 година од работничко осигурување се издвојуваат средства за компензација 0,5% од вкупните приходи т.е. износот од 865.000,00 динари.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-2245

7 јули 1981 година  
Охрид

Претседател,  
Димче Петрески, с. р.

#### 280.

Врз основа на член 198 од Статутот и член 49 од Правилникот за содржината на одделните конта во контниот план за самоуправните интересни заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 7 јули 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—ЈУНИ 1981 ГОДИНА

##### I

Се усвојува периодичната пресметка за периодот јануари—јуни 1981 година која содржи:

##### A. РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

|                                       | Динари        |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Остварени вкупни приходи           | 79.444.718,85 |
| 2. Остварени вкупни расходи           | 84.075.752,25 |
| 3. Остварен вишок на расходи — загуба | 4.631.033,40  |

##### B. ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Остварени вкупни приходи           | 777.219,40 |
| 2. Остварени вкупни расходи           | 862.685,25 |
| 3. Остварен вишок на расходи — загуба | 85.465,85  |

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-2243

7 јули 1981 година  
Охрид

Претседател,  
Димче Петрески, с. р.

**281.**

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 7 јули 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА****I**

Во делот II — РАСХОДИ се вршат следниве измени:

1. Во позицијата 1 — трошоци за здравствена заштита износот за 1981 година од 125.560 се заменува со износ од 122.958, а индексот 117 се заменува со индекс 114,6. За надворешните лекувања износот од 22.500 се заменува со 20.218, а индексот 127,5 со 114,6.

2. Позицијата 21 — Средства за резерва во износ од 1.695 се брише.

3. Се додаваат две нови расходни позиции и тоа под:

— 21 — средства за компензација (0,5% од вкупните приходи) износот од 865.000,00 динари;  
— 22 — се издвојуваат средства со кои не може да располага Заедницата по 2.347% од вкупните приходи во 1980 година, согласно Сојузниот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/81) во износ од 3.432.000,00 динари.

**II**

Доколку со републички пропис процентот од 2.347% биде намален, за толку ќе се зголемат средствата во позицијата 1 — Трошоци за здравствена заштита за 1981 година.

**III**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 05-1475/2  
7 јули 1981 година  
Охрид

Претседател,  
Димче Петрески, с. р.

**282.**

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување Охрид, на седницата одржана на 7 јули 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА****I**

Во делот II — РАСХОДИ се вршат следниве измени:

1. Во позицијата 1 — средствата за здравствена заштита износот за 1981 година од 1.330.762 се заменува со износот од 1.278.479 динари, а индексот 69,7 се заменува со 67,0.

2. Се додава нова расходна позиција под 9 и тоа:

— 9-се издвојуваат средства со кои Заедницата не може да располага по 2.347% од вкупните приходи во 1980 година, согласно Сојузниот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/81) и тоа во износ од 52.283 динари. Доколку со републички

пропис процентот од 2.347% биде изменет, за толку ќе се зголемат средствата во позицијата 1 — средства за здравствена заштита за 1981 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 05-1476/2  
7 јули 1981 година  
Охрид

Претседател,  
Димче Петрески, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ****283.**

Врз основа на член 199, а во врска со член 87 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување-Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите-работници и Соборот на давателите на услугите, одржана на 28 мај 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ****I**

Висината на износот на помошта за спрема на новородено дете се утврдува на 550,00 динари.

**II**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука, бр. 2/406 од 25 мај 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 27/77 година.

Бр. 0201-2/8  
28 мај 1981 година  
Свети Николе

Претседател,  
Трајан Бошев, с. р.

**284.**

Врз основа на член 199 точка 9 и член 90 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување-Свети Николе, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите-работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 28 мај 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА****Член 1**

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

1. во случај на смрт на осигурено лице до една година возраст — 1.000,00 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице до 7 годишна возраст — 1.600,00 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7-14 годишна возраст — 2.200,00 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 годишна возраст — 2.800,00 динари;

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со примената на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 2/6-1 од 20 декември 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 2/78.

Бр. 0201-2/7

28 мај 1981 година

Свети Николе

Претседател,  
Трајан Бошев, с. р.

285.

Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 199 и член 83 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување-Свети Николе, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници на услугите-работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 28 мај 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

## Член 1

Осигурените лица кои се упатуваат за остварување на здравствена заштита надвор од местото на живеењето имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа автобус во патниот и втора класа во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен во претходниот став на име трошоци за патување на осигуреното лице му се исплатува износ во висина на стварните трошоци.

## Член 2

Надоместокот на трошоците за исхрана за престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 22,00 динари во рамките на општината, во случај кога осигуреното лице биде упатено на специјалистички преглед или лекарска комисија во Здравствената станица-Свети Николе;

— 35,00 динари, кога осигуреното лице биде упатено на специјалистички преглед во Титов Велес, Штип и Куманово, кога патувањето е извршено во текот на денот, без оглед на часовите поминати на пат;

— 140,00 динари, кога осигуреното лице биде упатено на специјалистички преглед во внатрешноста на Социјалистичка Република Македонија;

— 190,00 динари, ако се упатува во други републики и покраини.

За деца од 5 годишна до 10 годишна возраст ќе се исплатува надоместок 50% од износот на членот 1 и 2 од оваа одлука.

## Член 3

Надоместок на трошоците за исхрана и сместување од став 4 и 5 од претходниот член на оваа одлука ќе се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот траеле подолго од 12 до 24 часа со спиење во висина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот траело од 8 до 12 часа.

## Член 4

Кога осигуреното лице ноќевало при користењето на здравствената заштита од членот 2 став 4 и 5, посебно му следува износ за ноќевање врз основа на приложен доказ, во висина до 160,00 динари.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената Одлука бр. 2/41, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 10/80.

Бр. 0201-2/6

28 мај 1981 година

Свети Николе

Претседател,  
Трајан Бошев, с. р.

## КОНКУРСИ

Врз основа на член 60 од Статутот на РО „ДРВОДЕКОР“ — Скопје, Работничкиот совет

распишува  
КОНКУРС

за избор на технички директор

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат висока стручна подготовка од техничка насока,
- да имаат најмногу 5 години работен стаж на раководни работи и работни задачи,
- да е морално-политички подобен,
- да има стручни квалитети и организаторски способности,
- да не е осудуван по член 511 од Законот за здружен труд,
- да не е казнуван или да не се води кривична постапка.

Кон пријавата кандидатите се должни да достават:

- диплома за завршено соодветно образование.
- доказ за работното искуство на раководни работни места.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до РО „Дрводекор“ — Скопје, ул. „Ленинградска“ 102-д.

Молбите со некомплетирањето документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (270)

Работничкиот совет на ООЗТ „Малопродаја“ — Скопје во состав ОЗТ „Агропром“ — Скопје,

распишува  
КОНКУРС

за директор на ООЗТ „Малопродаја“ — Скопје (избор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има виша или средна стручна подготовка од економски смер,
- да има работно искуство од 6 години,
- да поседува морално-политички и организациони способности.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со потребната документација да се доставуваат до конкурсната комисија на адреса: ул. „Тетовска“ бр. 42 — Скопје. (270)

Работничкиот Совет на Стационарната здравствена установа за лекување на деца заболени од реуматични и други заболувања — Специјална детска болница — Охрид

распишува

### КОНКУРС

за именување (реизбор) директор на работната организација

Освен општите услови предвидени со Законот кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да имаат завршено медицински факултет,
- да се специјалисти по педијатрија,
- да имаат супспецијализација по кардиологија,
- да имаат работен стаж во струката во траење од 5 (пет) години од кои најмалку 4 (четири) години на раководни должности,
- да имаат организаторски способности и
- да ги познаваат проблемите на работењето на Болницата.

Пријавите со комплетните документи да се доставуваат до Конкурната комисија на Специјалната детска болница — Охрид.

Некомплетните и неблаговремено доставените документи не се земаат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (271)

задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1981 година за 1981 година — — — — — 601

401. Одлука за премија на брашно тип „500“ — — — — — 601
  402. Одлука за премија на брашно — — — — — 602
  403. Одлука за дополнување на Одлуката за компензација на цената на лебот — — — — — 602
  404. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за реперс. за употребено семе од високородни сорти пченица во 1981 година — — — — — 602
  405. Одлука за висината на придонесот за „Детска недела“ во времето од 5 до 11. X. 1981 година — — — — — 602
  406. Упатство за издавање на работна книшка — — — — — 603
  407. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 28/81 од 2 јули 1981 година — — — — — 609
  408. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 54/80 од 10 јуни 1981 година — — — — — 609
  409. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 212/80 од 25 јуни 1981 година — — — — — 610
  410. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 215/80 од 2 јули 1981 година — — — — — 611
- Исправка на Законот за државната управа — — — — — 611

### Општи акти на самоуправните интересни заедници

#### ДЕБАР

276. Одлука за утврдување стапката на придонесот на здравството и здравственото осигурување на работниците за 1981 година — — — — — 611

#### ОХРИД

277. Одлука за начинот и условите на остварување право на бањско-климатско лекување на осигурените лица и воведување задолжително учество во поднесување на трошоците — — — — — 612
  278. Одлука за условите под кои се смета дека осигурениот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — — 612
  279. Одлука за утврдување на средствата за компензација за 1981 година — — — — — 613
  280. Одлука за усвојување на периодичната пресметка за периодот јануари—јуни 1981 година — — — — — 613
  281. Одлука за измена и дополнување на финансискиот план за здравственото осигурување на работниците за 1981 година — — — — — 614
  282. Одлука за измена и дополнување на Финансискиот план за здравствено осигурување на земјоделците за 1981 година — — — — — 614
- СВЕТИ НИКОЛЕ
283. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете — — — — — 614
  284. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — — — — — 614
  285. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — — 615

### СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје

### ОБЈАВУВААТ

дека ќе вршат избор на двајца судии на Општинскиот суд Скопје II — Скопје од кои еден е на повторен избор

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на соопштението. (269)

Страна

### СОДРЖИНА

399. Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана — — — — — 601
400. Одлука за намалување на стапките на